

За сите идни и веќе дипломирани инженери нудиме можност да бидете дел од идентификацијата, анализата и имплементирањето решенија во производствените процеси, вклучително анализа на трошоци, автоматизирање на процесите и решавање на комплексни проблеми, преку континуирана соработка и поддршка од страна на тимот инженери за развој во LTH Castings d.o.o.



ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ Охрид вработува:

## Лице со високо техничко образование

- Калкулација и дефинирање на технолошки параметри
- Ја прати реализацијата на производниот процес, ја контролира оперативноста на машините и носи одлуки околу евентуалните промени во технолошките параметри
- Следење на оперативните постапки, критичните параметри заради усогласување со стандардните параметри
- Допринесува во воведувањето на новитети во производниот циклус, со цел намалување на трошоците и континуирано подобрување на системот
- Креира упатства за производните процеси
- Одговорен за реализација на оптимизација на нови производни процеси, како и за организација, надгледување и анализа на сите недостатоци, предлага најдобри решенија

### Квалификации:

- Универзитетска диплома од техничките науки / апсолвенти
- Одлично познавање и активна примена на англискиот јазик (германски ќе се смета за предност)
- Способност за читање и разбирање на цртежи, упатства и спецификации
- Познавање на работа со компјутери, MSOffice (Excel, Word, PowerPoint, Outlook), способност за математичко и статистичко решавање на проблеми од областа
- Организација на време, високо ниво на иницијативност и комуникација, способност за работа со рокови.

### Услови за работа:

Позицијата бара користење на заштитна опрема, работа 40h неделно/ 8h дневно. Локација: ЛТХ Леарница ДООЕЛ Охрид.

### Останато:

- Месечна плата: 31.000,00 ден. основна бруто плата, дополнително додатоци за услови за работа, обезбеден топол оброк
- Покриени трошоци за превоз до работа (во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз)
- Во случај кандидатот да доаѓа од друг град, можност за покривање на трошоци за сместување
- Исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
- Исплата на новогодишен надоместок
- Награди и бонуси согласно покажани резултати

**Краен рок на поднесување CV на долунаведените e-mail адреси: 31.03.2019 год.**